



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рукописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 13 февруари 1967
Скопје
Број 5 Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48
(48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

14.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 февруари 1967 година.

У. бр. 01-9/67

3 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 5/65), во член 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Општинското собрание може да пропише различни стопи на општинскиот придонес од личен доход од земјоделска дејност по групи катастарски општини или по одделни катастарски општини во зависност од условите на стопанисувањето, оддалеченоста на селата од пазаришните центри, сообраќајните врски и другите услови што влијаат врз остварувањето на приходите“.

Член 2

По член 3 се додава нов член 3а кој гласи:

„Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на придонеси односно даноци предвидени со одлука на општинското собрание, врз основа на овластувањата од овој закон, важат и за приходите на Републиката што ѝ припаѓаат од подрачјето на општината“.

Член 3

Во член 4, став 1, алинеја 3 и втората реченица во став 2 се бришат,

Член 4

По член 7 се додава нов член 7а кој гласи:

„Од плаќање придонес од земјоделство се ослободува катастарскиот приход од шуми за времето во кое обврзникот на придонесот не може да ја користи шумата поради неразграничување на шумите односно нерасчистени имотно-правни односи помеѓу обврзникот и општествената заедница“.

Член 5

Во член 8 се додава нов став 2 кој гласи:

„Општинското собрание може да пропише ослободување од плаќање на придонес од земјоделство на обврзници чиј вкупен катастарски приход не надминува 500 динари, доколку земјоделството им е единствено занимање“.

Член 6

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Општинското собрание може да пропише ослободување од плаќање на придонес од земјоделство на обврзници кои имаат катастарски приход од ниви од V—VIII класа во катастарски општини на ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработива површина одгледуваат најмалку една овца односно на 1,5 хектар најмалку една крава.“

Во смисла на претходниот став се сметаат како овци и шилежињата, а како крави и јуниците постари од една година.

Ослободувањето од плаќање на придонесот се однесува на тековната година, доколку на 31 декември од годината се исполнети условите од став 1 на овој член.

Ридско-планински подрачја, во смисла на став 1 од овој член се подрачјата во кои претежниот дел од површините се со ридско-планински рељеф или пасишта.

Катастарските општини на ридско-планинските подрачја ги определува општинското собрание“.

Член 7

Член 11 се менува и гласи:

„Ослободувањата и олеснувањата од плаќање придонес од земјоделство, предвидени во член 6, 7, 8а, 9 и 10 од овој закон, се утврдуваат врз основа на писмено барање што обврзникот го поднесува до надлежниот орган на општинското собрание најдоцна до 31 јануари во годината за која се врши облогот.“

Ослободувањата и олеснувањата од претходниот став почнуваат да течат од 1 јануари по истекот на годината во која се исполнети условите за ослободување односно олеснување“.

Член 8

Во член 12 став 3 зборовите „може да му“ се заменуваат со зборот „ќе“.

Член 9

Во член 17, точка 4 се бришат зборовите „изработување на домашни ракотворби за пазар и работа на „сиц“, а по точката на крајот, која станува точка и запирка, се додава нова точка 5) која гласи:

„Приходите од изработување на домашни ракотворби и работа „на сиц“, ако годишниот приход по член на домаќинството по овој основ не надминува 1.000 динари и е остварен со лична работа на обврзникот и членовите на неговото домаќинство“.

Член 10

Член 18 се брише.

Член 11

Член 19 се менува и гласи:

„Придонес од занаетчиска дејност според висинскиот доход плаќаат обврзниците од следните услужни дејности: стаклошлифувачка, стаклоправерска, стаклорезачка, галванизерска, механичарска, машинобаварска, аутомеханичарска, прецизионемеханичарска, аутолимарска, електроинсталатерска, електромеханичарска, аутоелектричарска, вулканизаторска, инсталатерска (за водовод, канализација и за уреди за греење), фарбарска за коли и други метални предмети, молерска и фарбарска, волновлачарска и мелење на жито во млинови на механички погони“.

Член 12

Член 20 се менува и гласи:

„Придонес од занаетчиска дејност според годишна паушална основица, плаќаат обврзниците од следните производни дејности: грнчарска, ковачка, бочварска и качарска, длаборезачка (копанчарска), јажарска, везачка, јорганџиска, изработка на женски и машки шапки, изработка на капи, кожуварска, крзнарска, олинчарска, чевларска, сарачка и седларска, филигранска и кујунџиска, изработка на пенкала и патент моливи, изработка на музички, дувачки и гудачки инструменти, изработка на ортопедски помагала, производство на клинџи за потковување добиток, изработка на звонџи, изработка на вештачки бисери, изработка на налани, везење на дрво, изработка на сандали, ножарска, чешларска, изработка на предмети од школки, плетење на трска и рогозина и леблебиџиско-семкарска“.

Член 13

По член 20 се додава нов член 20а кој гласи:

„Општинското собрание ги определува стопанските организации што вршат иста или слична дејност во смисла на член 69 односно 76 од Основниот закон“.

Член 14

Член 21 се менува и гласи:

„Висината на годишната паушална основица за секој обврзник ја утврдува надлежниот орган на општинското собрание во зависност од обемот на работењето на занаетчиската или друга стопанска дејност (условите за работа, работната способност на обврзникот, користењето на дополнителна работа од други лица, опременост на дуќанот, местото каде се врши стопанската дејност и другите услови за работа)“.

Член 15

Во член 23 став 1 на крајот наместо точката се става точка и запирка, а по точка 4 се додава нова точка 5) која гласи:

„Лицата што ги вршат следните дејности: изработка на пребени и брда, самарџиска, четкарска, оправка на чадори, изработка на сита, изработка на предмети од лико, рафија и слама, шивачка за народна облека, преработка на овошје, зеленчук и шумски плодови, услужно мелење на жито во воденици-поточари, поправка на чорапи, перене и пеглање на облека, ојачарска, калаџџиска, позамантериска, мутавџиска, изработка на черги, потковачконалбатска, острачка за сите видови сечила, поплочарска (калдрмаџиска), печење на ракија, валавичари, превозници со запрежни возила и вршење на пренос со товарен добиток“.

Став 2 се брише.

Член 16

Член 24 се брише.

Член 17

По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„Придонес од занаетчиска дејност во процент плаќаат приредувачите на забавни игри и приредби од секој одделно остварено бруто приход.“

Обврзникот од претходниот став е должен до надлежниот орган на општинското собрание на чие подрачје се одржува приредбата, да поднесе пријава со потребните податоци, пред почетокот на игрите односно приредбата.

Врз основа на поднесената пријава, како и врз основа на други податоци, надлежниот орган на општинското собрание го утврдува прометот што ќе служи како основица за пресметување на придонесот.

Утврдениот придонес се плаќа веднаш по извршената претсметка“.

Член 18

Во член 32 на крајот на место точка се става точка и запирка и се додава нова точка г) која гласи:

„со споредување на обврзник од иста или слична стопанска дејност на кого основицата му е утврдена со писмена спогодба“.

Член 19

Членот 51 се менува и гласи:

„Како приход од згради или делови од згради што ги користи сопственикот односно што не се издадени под закуп се зема највисоката станарина пропишана за соодветни згради односно делови од згради со Одлука на општинското собрание во смисла на одредбите од Законот за станбените односи, а ако не е донесена таква одлука до износот на вообичаената станарина односно закупнина на слична зграда односно дел од зграда на подрачјето на општината“.

Член 20

Членот 52 и 53 се бришат.

Член 21

Во членот 54 ставот 1 се менува и гласи:

„Како станарина односно закупнина во смисла на овој закон се смета и вредноста на обврските и

услугите што корисникот односно закупацот е должен да ги врши на сопственикот по основ на користењето“.

Член 22

Член 57 се менува и гласи:

„Приходите од новоподигнатите станбени згради односно станови се ослободуваат од данок на приходи од згради за 25 години.

Ослободувањето од претходниот став се однесува и на приходите од поправените станбени згради односно станови, кои поради елементарни непогоди или други настани, независно од вољата на сопственикот, биле оштетени над 50%.

Ослободувањето од претходните ставови не се применува на приходите од деловни простории во станбени згради.

Под деловни простории во смисла на претходниот став се сметаат и станбените простории што се користат за вршење на стопанска или друга дејност“.

Член 23

Член 58 се брише.

Член 24

Во член 74 последната алинеја се брише.

Член 25

Членовите 75—89 се заменуваат со нови седумнаесет членови кои гласат:

„Член 75

Местен самопридонес (самопридонес) може да се воведи за подрачје на месна заедница.

За подрачјата за кои не постојат месни заедници самопридонес може да се воведи за одделни населени места или делови од населени места.

Член 76

Самопридонес се воведува ако за тоа се изјаснат повеќе од половината од граѓаните запишани во избирачките списоци на подрачјето за кое се воведува самопридонесот.

За воведување на самопридонес граѓаните се изјаснуваат на собири на избирачи или преку референдум.

Актот за изјаснување на граѓаните за воведување на самопридонесот го донесува месната заедница односно општинското собрание. Овој акт ги содржи елементите од член 77.

Член 77

При воведувањето на самопридонесот граѓаните се изјаснуваат за:

- 1) објектот за кој се воведува самопридонесот;
- 2) времето за кое се воведува самопридонесот;
- 3) вкупниот износ на самопридонесот и распоредот по години, кога таков се воведува за повеќе години;
- 4) видот и висината на самопридонесот;
- 5) ослободувањата од самопридонесот;
- 6) рокот и начинот на извршувањето на обврските;
- 7) органот што ќе се грижи за извршувањето —на самопридонесот;
- 8) траењето на обврската во лична работа на граѓаните од член 86 од овој закон.

Член 78

Граѓаните се изјаснуваат за воведување на самопридонес во целина со „за“ или „против“.

На референдум граѓаните се изјаснуваат со ливчиња по пат на тајно гласање а на собири на избирачи јавно со поименично гласање.

Член 79

Референдумот го распишува месната заедница односно општинското собрание.

Референдумот може да се одржи најрано петнаесеттиот ден од денот на неговото распишување.

Референдумот го спроведува и резултатите ги утврдува комисија што ја именува месната заедница односно општинското собрание.

Член 80

За свикувањето и начинот на работа на собири на избирачи се применуваат одредбите од статутот на општината, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Член 81

Собир на избирачи свикува месната заедница кога таа го воведува самопридонесот.

Член 82

Резултатот на изјаснувањето на граѓаните на собирот на избирачи му го соопштува на собирот и записнички го констатира претседателството на собирот.

Член 83

Врз основа на изјаснувањето на граѓаните за воведување на самопридонес, месната заедница односно општинското собрание издава акт за неговото воведување.

Актот од претходниот став ги содржи елементите од изјаснувањето на граѓаните (член 77).

Член 84

Самопридонесот се воведува за една година, доколку граѓаните не се изјаснат поинаку.

Член 85

Обврзници на самопридонесот во пари се граѓаните што се задолжуваат со придонес од личен доход односно данок, како и пензионираниите лица.

Основицата за утврдување обврската на самопридонесот во пари ја сочинуваат основиците за придонесите и даноците односно за пензионираниите лица износот на пензијата, освен придонесите од вкупниот приход на граѓаните, данок на наследство и подароци, данокот на орудијата за производство во земјоделството и на хибридна лоза.

На обврзниците што плаќаат придонеси и даноци во паушален годишен износ, самопридонесот може да им се определи во паушален износ.

Член 86

Обврзник на самопридонесот во материјали, односно вршење на услуги со превозни средства е секое лице кое располага со материјали односно превозни средства, а обврзник на самопридонесот во лична работа е секое лице што е способно за работа.

Висината на самопридонесот од претходниот став, изразена во пари, не може да го надмине износот на самопридонесот што би се постигнал со

неговото пресметување од основницата за придонесите и даноците согласно став 2 од член 85 од овој закон.

Траењето на обврската во лична работа за лицата на кои не може да се примени претходниот став може да изнесува најмногу 10 дена.

Член 87

По барање од обврзникот обврската во пари може да се замени во целост или делумно со обврска во лична работа, давање на материјали, превозни средства и обратно.

Член 88

Обврзници на самопридонесот во лична работа се сите граѓани способни за работа постари од 18 години, освен:

- 1) жените постари од 50 години и мажите постари од 55 години;
- 2) жените за време на бременоста и мајките со деца до три годишна возраст;
- 3) лицата што се неспособни за работа поради болест; и
- 4) учениците и студентите додека се на редовно школување и граѓаните што се наоѓаат на отслужување во воениот рок или на воена вежба.

Член 89

Надлежниот орган на општинското собрание врши обложување и наплата на самопридонесот сходно со прописите за придонесите и даноците.

Облогот на самопридонесот им се соопштува на обврзниците со истакнување на јавен увид во траење од десет дена. Истакнувањето се врши најмалку петнаесет дена пред почетокот на извршувањето на обврската на самопридонесот.

Член 90

Паричните средства остварени од самопридонесот се трошат според одделна претсметка што ја поднесува месната заедница односно општинското собрание.

По завршувањето на објектот, за кој е воведен самопридонесот, се составува завршна сметка што му се поднесува на собирачите на избирачи.

Член 91

Обврската на самопридонесот што обврзникот не ќе ја изврши во определениот рок, се извршува со принудна наплата, според прописите за принудна наплата на придонесите и даноците“.

Член 26

Член 100 се менува и гласи:

„Органот на општинското собрание, надлежен за катастар ќе му достави на органот надлежен за облог на придонесот список на земјоделските домаќинства со пресметан катастарски приход по катастарски општини според местото на живеењето на обврзниците најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот на придонесот.

Списокот од претходниот став ги содржи промените што настанале во годината што ѝ претходи на годината за која се врши облогот.

Списокот од претходните ставови се предава записнички“.

Член 27

По член 106 се додаваат нови членови 106а и 106б кои гласат:

„Член 106а

На обврзниците на придонесите и даноците ќе им се отпише обложениот придонес односно данок за тековната година, ако примаат постојана социјална помош од општествено-политичката заедница.

Член 106б

На обврзниците на кои облогот на придонесот од занаетчиска дејност се врши по годишна основа им се намалува придонесот по 10% за секој втор и натаму ученик во стопанството.

Намалувањето од претходниот став се врши ако ученикот поминал на работа повеќе од 200 работни дена во годината за која се врши облогот на придонесот.“

Член 28

Член 109 се брише.

Член 29

По член 111 се додава нов член 111а кој гласи: „Обврската за плаќање на придонесот од занаетчиска и друга стопанска дејност и од вршење на интелектуални услуги почнува од првиот ден на следниот месец во кој обврзникот почнал со дејноста, а престанува на крајот од месецот во кој престанало вршењето на дејноста.

Ако обврзникот на придонесот од претходниот став престане со вршењето на дејноста во тековната година за која е извршен облогот на придонесот, ќе се отпише сразмерен дел од годишниот износ на придонесот кој одговара на времето во кое не се врши дејноста“.

Член 30

Во член 122 ставовите 4 и 5 се бришат.

Член 31

Во член 126 став 1 точка 7) се менува и гласи: „Две третини од него личниот доход и пензијата;“

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Предметите под точките 3, 14, 15 и 16 од претходниот став можат да бидат предмет на принудна наплата во смисла на член 31 од Основниот закон“.

Член 32

Во член 168 во став 3 наместо зборовите „надлежен орган на општинското собрание“ се става „советот надлежен за работите на финансиите“.

Член 33

По член 177 се додава нов член 177а, кој гласи: „По исклучок од член 11 и член 26 на овој закон роковите за поднесување на писмени барања на обврзниците односно за доставување на список на земјоделските домаќинства за 1967 година се продолжуваат за 30 дена“.

Член 34

Член 179 се менува и гласи:

„Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на Законот за придонесите и даноците на граѓаните, како и да изврши усогласување на редоследот на членовите и изразите употребени во законот.

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

15.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 февруари 1967 година.

У. бр. 01-5/67

3 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СР Македонија“, бр. 9/65, 28/65 и 37/66 година), во член 2 став 1 стопата од „1,5%“ се заменува со стопа од „1,2%“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Републичкиот придонес за образование ќе се плаќа по стопа од 0,3% од основницата на придонесот од личниот доход од работен однос“.

Член 2

Член 2-а се менува и гласи:

„Од републичките придонеси од личен доход, на општината на чие подрачје тие се остваруваат и се отстапува:

— од придонесот од личен доход од земјоделска дејност — 60%;

— од придонесот од личен доход од работен однос на општините: Идадија, Кале и Кисела Вода — 41% а на другите општини — 80%“.

Член 3

По член 2-а се додава нов член 2-б, кој гласи: „Уплатените придонеси од 1 јануари 1967 година до влегувањето во сила на овој закон, ќе се распределат на корисниците според одредбите на член 1 и 2 од овој закон“.

Републичкиот придонес за образование, ќе се уплатува во корист на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

16.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година.

У. бр. 01-4/67

3 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СР Македонија“ бр. 9/65 година), член 4 се менува и гласи:

„Право на дополнителни средства од Републиката има општината која не може да ги задоволи потребите на задолжителното школување, основната социјално-здравствена заштита, претставничкото тело и неговите органи, како и на делот од средното школство во чие финансирање партиципира Републиката.“

Се смета дека општината не може да ги задоволи потребите од претходниот став, ако со 58% од предвидените сопствени приходи за 1966 година не го обезбедува задоволувањето на минималните потреби утврдени со овој закон“.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Како минимални потреби во смисла на претходниот член се утврдуваат:

1. за задолжителното школување:

— на општините со натпросечни сопствени приходи по жител — 544,4 динари по ученик;

— на другите општини — 500 динари по ученик.

2. за основната социјално-здравствена заштита — 13,6 динари по жител;

3. за потребите на претставничкото тело и неговите органи:

— на општините со над 55.000 жители — 51 динар по жител;

— на другите општини — 65 динари по жител.

4. за средното школство — 50% од предвидените износи за 1966 година освен за гимназиите и економските училишта.

Просекот на приходите по жител на општините во Републиката, во смисла на овој член, се утврдува без приходите по жител на општините во Скопје“.

Член 3

Член 6 се менува и гласи:

„По исклучок од претходниот член, ако одделна општина со буџетот за 1966 година за задоволување потребите за задолжителното школување и основната социјално здравствена заштита издвојувала повеќе средства од средствата предвидени според претходниот член, како средства за задоволување на тие потреби се сметаат износите утврдени со буџетот на општината за таа година.

За општините од подрачјето на град Скопје средствата за задоволување на минималните потреби на задолжителното школување и основната социјално-здравствена заштита се пресметуваат врз основа на просекот на средствата за тие намени, утврден за градот како целина, според буџетите на тие општини за 1966 година“.

Член 4

Член 7 се менува и гласи:

„Како приходи на општината во смисла на член 4 од овој закон, за утврдување правото и висината на дополнителните средства на општините, се сметаат:

— приходите што ѝ припаѓаат според Основниот закон утврдени со буџетот на општината за 1966 година, без пренесените средства од претходните години; и

— приходите од републичките придонеси, даноци и такси отстапени со закони“.

Член 5

По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Дополнителните средства на општините, утврдени според одредбите на овој закон, не можат да бидат пониски од дополнителните средства на општините утврдени со Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1966 година, намалени за отстапените републички придонеси во 1967 година и средствата со кои Републиката учествува во финансирањето на потребите што до 1966 година се финансирани од средствата на општините“.

Член 6

Во член 10 став 2, по запирката, зборот „наменски“ се брише.

Член 7

Член 68 се менува и гласи:

„За пресметување според овој закон бројот на жителите на општините се утврдува според официјалните републички статистички податоци за 1965 година“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1967 ДО 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнителните средства на општините во периодот од 1967 до 1970 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија по донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година.

У. бр. 01-2/67

3 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1967 ДО 1970 ГОДИНА

Член 1

Во периодот од 1967 до 1970 година на општините, определени со овој закон, им се обезбедуваат дополнителни средства од Буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 2

Дополнителни средства во 1967 година им се обезбедуваат на општините во следните износи:

во динари

1. Берово	1.710.000
2. Битола	2.420.000
3. Брод	2.306.000
4. Валандово	530.000
5. Винаца	1.091.000
6. Гевгелија	613.000
7. Гостивар	6.838.000
8. Дебар	1.912.000
9. Делчево	1.742.000
10. Демир Хисар	1.823.000
11. Кавадарци	1.530.000
12. Кале	1.388.000
13. Кичево	3.324.000
14. Кочани	2.208.000
15. Кратово	1.750.000
16. Крива Паланка	2.679.000
17. Крушево	1.082.000
18. Куманово	6.466.000
19. Неготино	962.000

20. Охрид	2.047.000
21. Прилеп	3.279.000
22. Пробиштип	533.000
23. Радовиш	1.738.000
24. Ресен	1.537.000
25. Св. Николе	1.729.000
26. Струга	4.599.000
27. Струмица	3.120.000
28. Тетово	10.481.000
29. Титов Велес	1.277.000
30. Штип	751.000

Член 3

Дополнителните средства на општините од претходниот член, во периодот од 1968 до 1970 година, се зголемуваат со стопа соодветна на стопата на порастот на дополнителните средства на Социјалистичка Република Македонија од средствата на сојузниот буџет.

Како основица за зголемувањето на дополнителните средства од претходниот став се зема износот на дополнителните средства од претходната година.

Член 4

Во смисла на член 7-а од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија се обезбедуваат и дополнителни средства во постојан износ на следниве општини:

	во динари
1. Берово	272.000
2. Битола	1.660.000
3. Брод	220.000
4. Гевгелија	780.000
5. Делчево	35.000
6. Кале	5.548.000
7. Кратово	1.168.000
8. Крива Паланка	277.000
9. Крушево	148.000
10. Охрид	1.355.000
11. Прилеп	1.741.000
12. Радовиш	78.000
13. Ресен	200.000
14. Титов Велес	430.000
15. Штип	180.000

Член 5

На општината, на која со овој закон и се определени дополнителни средства, средствата ќе и се доделат доколку таа за финансирање на задолжителното школување обезбеди од сопствени и дополнителни средства најмал износ по ученик утврден во член 5 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија, зголемен најмалку со стопа на просечниот годишен пораст на средствата во буџетот на општината за соодветната година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

18.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 февруари 1967 година.

У бр. 01—1/67

3 февруари 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66), член 2 се менува и гласи:

„Средствата со кои учествува Федерацијата во финансирањето на преостанатите мелиоративни работи на 31 декември 1965 година, се распоредуваат на одделните мелиоративни системи и тоа на:

„Брегалница“	191,95	милиони динари
„Струмица“	251,00	„ „
„Тиквеш“	222,95	„ „
„Пелагонија“	65,20	„ „
„Скопско Поле“	3,10	„ „
„Струшко Поле“	1,30	„ „

Член 2

Член 3 се брише.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Средствата за финансирање на преостанатите работи за уредување на пороите на 31 декември 1965 година во износ од 51,75 милиони динари, претставуваат учество на Републиката од 30% во вкупната вредност на тие работи и се распоредуваат на одделните мелиоративни системи и тоа на:

„Брегалница“	16,55	милиони динари
„Струмица“	16,55	„ „
„Тиквеш“	3,67	„ „
„Пелагонија“	12,65	„ „
„Скопско Поле“	2,33	„ „

Член 4

Член 8 се менува и гласи:

„Пречекорувањата на износите предвидени во член 2 и 4 од овој закон, како и промените во трошоците што ќе настанат по 1 јануари 1965 година поради промени во цените, ги поднесуваат инвеститорите“.

Член 5

Член 10 се менува и гласи:

„Финансирањето на основните мелиоративни работи се врши така што нивната изградба да заврши најдоцна до крајот на 1972 година“.

Член 6

Во член 11 се додава нов став 3, кој гласи:

„Динамиката на градбата Банката ќе ја утврди со инвеститорите најдоцна до 1 март 1967 година“.

Член 7

Член 18 се менува и гласи:

„За студии и истражувања во врска со изградбата и користењето на мелиоративните системи Банката издвојува до 0,5% од средствата од член 2 на овој закон.“

Дел од средствата од претходниот став Банката ќе ги користи за студии и истражувања што се од заеднички интерес за сите мелиоративни системи. Програмата за користење на овие средства Банката ќе ја утврди до 1 април 1967 година“.

Член 8

Во член 11 став 1, член 12 став 1 и член 19 се бришат зборовите „и 3“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

19.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО**

Се прогласува Законот за ловство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 февруари 1967 година
У. бр. 01-3/67

3 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЛОВСТВО**I ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот (ловство) се врши според одредбите на Основниот закон за ловство (Основен закон) и овој закон.

II ДИВЕЧ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ**Член 2**

Како дивеч, во смисла на овој закон, се сметаат следните видови животни и птици:

а) од влакнестиот дивеч: еленот, срната, дивата коза, муфлонот, козорогот, дивата свиња, зајакот, веверицата, хрчекот, полхот, текуницата, дивата мачка, рисот, волкот, чакалот, лисицата, мечката, куната златка, куната белка, творот, големата ласица, малата ласица, јазавецот и видратата;

б) од перјастият дивеч: големиот тетреб, малиот тетреб, лештарката, еребицата камењарка, полската еребица, фазанот, потполошката, дивите гулаби, грлицата, големата дропља, малата дропља, шљуките, жеравите, пеликаните, лебедите, чапљата, кормораните, дивите гуски, дивите пајки, водните кокошки, водниот бик, вивците, чурулинците, чигрите, нуркачите, соколите, орлите, јастребите, шканците, еите, луњите, лешинарите, буфовите и враните.

Член 3

Како заштитен дивеч, во смисла на овој закон, се смета: еленот, срната, дивата коза, муфлонот, козорогот, зајакот, веверицата, рисот, големиот тетреб, малиот тетреб, лештарката, фазанот, еребицата камењарка, полската еребица, потполошката, дивите гулаби, грлицата, големата дропља, малата дропља, шљуките, жеравите, пеликаните, лебедите, дивите гуски, дивите пајки, водните кокошки, водниот бик и лешинарите.

Член 4

Еленот, срната, дивата коза, муфлонот, козорогот, рисот и тетребот се дивеч од висок лов.

Член 5

За заштитениот дивеч се определува ловостој и тоа за:

— срна	од 1.XI. до 30.IX.
— срндакот	од 1.XI. до 31.V.
— еленот	од 16.I. до 15. VIII.
— коцутата	од 16.I. до 31.X.
— дивата коза, веверицата, жеравите, пеликаните и лебедот	од 1.I. до 30. IX.
— дивият јарец, потполошката, грлицата, водните кокошки, водниот бик и лешинарите	од 1.I. до 31.VII.
— зајакот, еребицата камењарка и полската еребица	од 11.I. до 15.IX.
— рисот	од 1.III. до 31.X.
— лештарката	од 1.I. до 15.IX.
— фазанот	од 1.I. до 10.X.
— муфлонот и козорогот	од 1.II. до 30.IX.
— големата дропља, малата дропља, дивите пајки, шљуките, дивите гуски и дивите гулаби	од 1.IV. до 31.VII.
— големиот тетреб	од 1.VI. до 15.III.
— малиот тетреб	од 1.VI. до 31.III.

Организациите што стопанисуваат со ловиштата можат да го продолжат ловостојот од претходниот став.

Член 6

Општинското собрание може да пропише привремена или трајна забрана на ловење на дел или на целото подрачје на општината, на редок или прореден дивеч за кои постои опасност од истребување.

Доколку органот од претходниот став не ја пропише оваа забрана, за дивеч од висок лов забраната може да ја пропише за дел или за целата територија на Републиката републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 7

Уништување на младунчиња и расипување на легла на заштитен дивеч, уништување и расипување седелки и јајца на заштитени птици, како и отстрел и фаќање на заштитен дивеч во време на ловостој односно во време на привремена или трајна забрана за ловење, може да се врши за потребите на науката, наставата, зоолошките градини и за спречување на заразни болести, на основа одобрение на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Во одобрението од претходниот став се одредува и начинот на ловењето.

Член 8

Во случај на непосредна опасност по имотот на организациите и граѓаните во овоштарските реони зајакот може да се отепува и во време на ловостојот, на привремената и трајната забрана за лов, ако опасноста настапила за време на поголеми снежни падавини.

Овоштарските реони ги определува општинското собрание.

Член 9

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна да го смалува бројот на незаштитениот дивеч, а во обем што ќе се утврди со ловостопанска основа.

Организацијата од претходниот став е должна да води редовна евиденција за уништениот незаштитен дивеч.

Член 10

Општинското собрание, организациите што стопанисуваат со ловиштата и други органи и организации можат да утврдуваат посебни парични награди за уништување на волкот, чакалот и другиот незаштитен дивеч.

Член 11

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна во време на непогоди (поплави, големи снегови и слично) да го заштитува и прихранува заштитениот дивеч.

III ЛОВИШТА

Член 12

Ловиштата ги установуваат општинските собранија односно државните органи од член 17 став 1 точка 2 од Основниот закон.

Органот што го установува ловиштето го утврдува видот на ловот што се врши во него и границите на ловиштето.

Од ловиштата се издвојуваат населбите, гробиштата, јавните патишта, градските паркови и воените објекти.

Член 13

Ловишта можат, освен на ловечки или ловно-стопански организации, да се дадат на стопанисување и на шумарски, земјоделски и други работни организации што го користат целосно или во претежен дел земјиштето на кое е установено ловиштето ако имаат најмалку еден стручњак за ловство и најмалку еден ловочувар од 5.000 ха ловна површина.

Член 14

Ако за исто ловиште се заинтересирани повеќе организации кои подеднакво ги исполнуваат условите, освен во случајот од член 19 став 2 од Основниот закон, ловиштето ќе се додели на стопанисување на организацијата што го користи целосно или во претежен дел земјиштето на кои е установено ловиштето.

Член 15

Ловиштето се дава на стопанисување на основа на договор.

Договорот од претходниот став се склучува за време од најмалку 10 години.

Договорот особено содржи обврски на организацијата во поглед на одгледувањето на заштитениот дивеч, подобрувањето на неговиот квалитет, сведувањето на бројната состојба на дивечот на мерка што не претставува непосредна опасност по здравјето и животот на граѓаните и имотот на организациите и граѓаните, како и условите за раскинување на договорот.

Член 16

Ловечките организации се должни од средствата остварени од стопанисувањето со ловиштето да вложуваат за подмирување на трошоците за стопанисување и унапредување на ловиштето во износ што се утврдува во договорот од претходниот член.

Член 17

Организацијата од која ќе се одземе ловиштето, има право на надоместок на неискористени средства на ловиштето што ги вложила на име технички и други инвестиции.

Надоместокот од претходниот став се утврдува спогодбено помеѓу организацијата што стопанисувала со ловиштето и органот што и го дал на стопанисување.

Во случај на спор висината на надоместокот ја определува надлежниот суд.

Член 18

Ловностопанска основа е основа за долгорочно стопанисување со ловиштето во која се прикажува состојбата на ловиштето, целта на стопанисувањето, видот и обемот на работите, мерките и методите за постигнување целта на стопанисувањето, како и економско-финансиската основа на стопанисувањето.

Приказот за состојбата на ловиштето содржи податоци за површините и бојните на ловиштето, фондот на дивечот и застапеноста на видовите на дивеч.

Целта на стопанисувањето се определува според состојбата на ловиштето и потребите за кои тоа служи (стопански, спортски, рекреациони, посебна намена и слично).

Видот и обемот на работите и методите за постигнување целта на стопанисувањето ги опфаќаат мерките за унапредување на ловството (подобрување состојбата и составот на дивечот, техничката опременост на ловиштето и слично).

Економско-финансиската основа на стопанисувањето ја опфаќа вредноста на основните средства, трошоците на стопанисувањето на ловиштето и приходите од дејностите во истото.

Член 19

Ловностопанската основа се донесува за време од најмалку 5 години.

Ловностопанската основа се донесува и по склучување на договорот од член 15 на овој закон.

Ловностопанската основа за ловишта што се наоѓаат на подрачје на две или повеќе општини ја потврдуваат спогодбено собранијата на тие општини.

Член 20

Од организацијата што стопанисува со ловиштето освен во случаите предвидени во член 21 став 1 точка 1 и 2 од Основниот закон ќе се одземе ловиштето ако:

1. не го смалува незаштитениот дивеч во ловиштето согласно член 9 став 1 од овој закон;

2. не врши заштита и прихранување на заштитен дивеч во време на непогоди (поплави, големи снегови и слично);

3. не го искористува доволно и ако постојат услови за тоа;

4. дозволи со ловење да се намали бројната состојба на заштитениот дивеч под една третина од можниот капацитет на ловиштето определен со ловностопанската основа.

Ловиштето може да се одземе од организацијата и кога земјиштето на кое е установено, е потребно за цели што ја исклучуваат можноста за ловење.

Член 21

Ловната организација на која и е одземено ловиштето има право на спортски лов и рекреација под условите пропишани во општиот акт на организацијата на која ловиштето и е доделено на стопанисување.

Организацијата на која и е одземено ловиштето има право да учествува во донесувањето на ловностопанската основа доколку се обврзе да соработува во уништувањето на незаштитениот дивеч и заштитата на заштитениот дивеч, особено во време на непогоди.

Член 22

Катастар на ловиштата води општинскиот орган на управата надлежен за ловство.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да ја пропише содржината и начинот на водење на катастар на ловишта.

IV ЛОВ

Член 23

Ловење на заштитен дивеч може да се врши и вон ловишта на земјиштето што го користат работни и други организации и државни органи.

Општинското собрание може да определи заштитен дивеч да може да се лови и на останали земјишта вон ловишта.

Член 24

Ловењето на заштитен дивеч се врши на основа дозвола што ја издава организацијата што стопанисува со ловиштето, односно што го користи земјиштето вон ловиштето, а за останалото земјиште општинскиот орган на управата надлежен за ловство.

Ловење на одделни видови заштитен дивеч што го определува организацијата од претходниот став, може да се врши само групно или под надзор на стручно лице, во случаите што ги определува организацијата.

Член 25

Во ловиште што го користи ловечката организација ловење на заштитен дивеч може да се врши само еден ден во неделата што ќе го определи организацијата што стопанисува со ловиштето, како и во денови на државни празници.

Одредбата од претходниот став не се однесува за странски ловци-туристи.

Член 26

Ловење на незаштитен дивеч може да се врши во секое време во ловиште и на земјиште вон ловиште.

Ловење на незаштитен дивеч во ловиште може да се врши по претходно пријавување на организацијата што стопанисува со ловиштето.

Член 27

Отстрел на заштитен дивеч се врши со ловечка пушка со сачма или со кутла и ловечки карабин.

Отстрел на елен, срна, дива коза, муфлон, козорог се врши само со ловечка пушка со кутла и со ловечки карабин.

Член 28

Во еден ловен ден исто лице не смее да отстрели поголем број на заштитен дивеч од бројот определен со дозволата за ловење.

Член 29

Општинското собрание може да забрани ловење на дивеч на земјоделските земјишта засеани со определени земјоделски култури во време кога тоа би им штетело на тие култури.

Член 30

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна најмалку на една четвртина од вкупната површина на ловиштето наизменично да забрани ловење најмалку секои две години едноподруго.

Бројната состојба на заштитениот дивеч не смее со ловење да се намали под една третина од можниот капацитет за ловиштето определен со ловностопанската основа.

Ако во ловиштето настанат осетни штети на некои видови заштитен дивеч поради временски непогоди, болести или поради други непредвидени

причини, организацијата што стопанисува со ловиштето е должна да го продолжи времето на ловостојот, односно да го забрани ловот на тој дивеч додека не се зголеми бројната состојба над една третина од можниот капацитет определен со ловно-стопанската основа.

Доколку организацијата што стопанисува со ловиштето во случаите од претходниот став не го продолжи ловостојот, односно не го забрани ловот, тоа ќе го стори органот што го установил ловиштето.

Член 31

Забрането е:

1. Ловење на заштитен дивеч со стапици, мрежи, кафези, кошеви, направи од конски влакна, лепила, отрови, мамливи средства, како и со помош на рефлектори (фарови) и превозни средства;
2. Ловење на елени, срњи, дивокози, муфлони и козорози со кучиња гоничи;
3. Ловење на заштитен дивеч во низинските (полските) ловишта со кучиња гоничи;
4. Ловење на заштитен дивеч во време на поплави како и големи снегови;
5. Ловење на заштитен дивеч со војно оружје;
6. Ловење на заштитен дивеч нокно време.

Член 32

Ловење на незаштитен дивеч со отров може да се врши само со претходно одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за санитарна инспекција во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за ловство.

Местото на труењето мора да биде оддалечено најмалку 500 метри од станбените или стопанските објекти и најмалку 100 метри од јавните патишта.

За времето на поставување отрови и за местата на кои се врши труењето се известува месното население на вообичаен начин, како и најблиската станица на милицијата.

V СПРЕЧУВАЊЕ И НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ШТЕТАТА

Член 33

За спречување на штети кои дивечот може да ги стори на имотот или на луѓето на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта, организациите кои стопанисуваат со ловиштата се должни да го смалдуваат бројот на дивечот во мерка која не ќе биде штетна по имотот и луѓето, да обезбедува доволна исхрана во ловиштето, чуварска служба и слично.

Општинското собрание ги определува мерките за спречување на штетите од дивечот што се должни да го преземаат во ловиштето организациите што стопанисуваат со ловиштето.

Член 34

Општинското собрание, во зависност од видот на дивечот, видот и обемот на штетите што тој ги причинува односно од степенот на опасноста од причинување на штетите и рентабилитетот на земјоделското и шумското производство, пропишува мерки за спречување на штетите од дивеч кои се должни да ги преземаат корисниците на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето и корисниците на околните земјишта.

Член 35

Ако организацијата што стопанисува со ловиштето со општ акт определи за одделен вид незаштитен дивеч посебни услови за ловење одговорна е за причинетата штета од тој дивеч.

Член 36

Оштетен ценоник за штетите на дивечот сторени од граѓани и правни лица донесува општинското собрание по претходно прибавени мислења од заинтересираните организации.

Висината на износот на штетата од претходниот став не може да биде помала од тројниот износ од пазарната цена на одделниот вид дивеч.

VI ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 37

Работите на ловната инспекција ги врши општинскиот орган на управата надлежен за ловство (општински орган на ловната инспекција) и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство преку ловни инспектори.

За ловен инспектор може да биде назначено лице што има висока школска спрема од шумарската струка.

Член 38

Општинскиот орган на ловната инспекција ги врши сите работи на ловната инспекција освен оние што со овој или со посебен закон се ставени во надлежност на други органи.

Член 39

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство врши надзор над работата на општинските ловни инспектори и се грижи за унапредување на ловната инспекција во Републиката.

Член 40

Ако општинскиот орган на ловната инспекција не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство на товар на органот што бил должен таа работа да ја изврши.

Член 41

Легитимацијата на републичкиот ловен инспектор ја издава Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, а на општинскиот ловен инспектор — органот што ќе го определи општинското собрание.

Се овластува Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да го пропише образецот на легитимацијата за ловен инспектор.

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со парична казна од 50 до 500 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој:

1. лови заштитен дивеч спротивно на член 25 од овој закон;
2. лови незаштитен дивеч спротивно на член 26 став 2 од овој закон;
3. лови дивеч спротивно на член 29 од овој закон.

4. лови заштитен дивеч односно постапи спротивно на забраната од член 31 од овој закон, освен забраната од точка 2;

5. лови незаштитен дивеч спротивно на член 35 од овој закон.

Член 43

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни граѓанин кој:

1. лови заштитен дивеч спротивно на член 24 став 1 и 2 на овој закон;

2. лови заштитен дивеч спротивно на член 27 од овој закон;

3. лови заштитен дивеч спротивно на член 28 од овој закон;

4. лови заштитен дивеч спротивно на член 31 од точка 2 од овој закон;

5. лови незаштитен дивеч со отров спротивно на одредбите од член 32 од овој закон.

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Користењето на постојните ловишта ќе се сообрази со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

По исклучок од претходниот став ловностопанските основи ќе се донесат и поднесат на одобрување во рок од една година од денот на усогласувањето на договорот за користење на ловиштето.

Член 45

Ловиштата што ги установил Извршниот совет до влегувањето во сила на овој закон се пренесуваат на управување на општините на чие подрачје се наоѓаат тие, со сите права определени со Основниот и овој закон за органот што го установил ловиштето.

Член 46

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Закон за лов („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65);

2. Одлуката за одредување парична награда за уништување на волци и лисици („Службен весник на НРМ“ бр. 17/62) и „Службен весник на СРМ“ бр. 3/66);

3. Правилникот за постапката и начинот на исплатата на паричната награда за уништување на волци и лисици („Службен весник на НРМ“ бр. 21/62);

4. Правилникот за висината на надоместокот за користење на ловишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60);

5. Наредбата за одредување на ловостој на одделни видови заштитен дивеч („Службен весник на НРМ“ бр. 12/60);

6. Наредбата за одредување на заштитен и незаштитен дивеч („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60);

7. Наредбата за привремена забрана за лов на ретки и проредени видови дивеч („Службен весник на НРМ“ број 20/60);

8. Упатството за образец за дозвола за лов („Службен весник на НРМ“ бр. 34/60).

Член 47

До донесувањето на прописите на основа овој закон останува во сила Решението за отштетен ценоник за сторена штета на заштитен дивеч („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60).

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

20.

Врз основа на член 78 став 4 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОСТАВ НА КОНКУРСНИ КОМИСИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I Извршниот совет ќе именува два члена и општинските собранија на чија територија се наоѓаат по еден член во конкурсните комисии за именување директори на следните стопански организации:

1. Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;

2. „ОХИС“ Органско-хемиска индустрија во Скопје;

3. Топилница „Злетово — Саса“ во Титов Велес;

4. „Македонија-пат“ претпријатие за јавни пастишта во Скопје;

5. „Електростопанство“ претпријатие за производство и пренос на електрична енергија во Скопје;

6. „Електромакедонија“ претпријатие за дистрибуција на електрична енергија во Скопје;

7. „Жито-Македонија“ трговско претпријатие за промет, пласман и преработка на жито во Скопје;

8. „Интеримпекс“ претпријатие за меѓународна трговија и застапништво во Скопје;

9. „Вардар“ увоз-извоз во Скопје;

10. „Макотекст“ — увоз-извоз во Скопје;

11. „Автомакедонија“ — увоз-извоз во Скопје;

12. „Агроснабдител“ трговско претпријатие на земјоделството во Скопје;

13. „Транскоп“ претпријатие за меѓународна кооперација во Скопје;

14. „Центрохемија“ трговско претпријатие за увоз-извоз во Скопје;

15. Претпријатие „Меркур-импорт“ во Скопје;

16. „Стокопромет“ експорт-импорт во Скопје;

17. „Градинар-лоза“ експорт-импорт, трговско претпријатие во Скопје;

18. „Македонија-кооп“, експорт-импорт деловно здружение за унапредување и промет со добиток и добиточни производи, репродукционен материјал и инвестициона опрема во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 01-4

4 февруари 1967 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ.
Видое Смилевски, с.р.

21.

Врз основа на член 143 од Деловникот на Републичкиот собор, а согласно член 6 од Законот за награди АВНОЈ,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на ден 3.П.1967 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА НАГРАДИ АВНОЈ**

I Се разрешува од член на Одборот за награди АВНОЈ Мито Димитриевски, поради истекнување на мандатот.

II За член на Одборот за награди АВНОЈ се именува Блаже Коневски, писател.

III Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 01-3

4 февруари 1967 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

22.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 февруари 1967 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ
РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА****I**

Во Управниот одбор се именуваат:

— НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ

а) За претседател — Симитчиев Д-р Асен, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Глигоров Милан, пратеник во Републичкиот собор;

2. Михајловски Момир, потпретседател на Општинското собрание — Кичево;

3. Тасевски Павле, помошник на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање;

4. Унковски Ванчо, сојузен пратеник.

— НА ДВЕ ГОДИНИ

5. Костовски Слободан, началник за стопанство во Општинското собрание — Македонски Брод;

6. Николовски Ангелко, пратеник во Републичкиот собор;

7. Стефановски Миле, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија;

8. Кемаили Шабан, пратеник во Републичкиот

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-6

4 февруари 1967 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

23.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се распишуваат избори за половината членови за сите собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

2. Изборите за пратеници во Републичкиот собор ќе се одржат во следните изборни единици:

БИТОЛА I
БИТОЛА III
БИТОЛА V
БИТОЛА VII
БРОД
ПРИЛЕП II
ПРИЛЕП III
ПРИЛЕП V
ПРИЛЕП VII
ОХРИД I
ОХРИД IV
КИЧЕВО II
КИЧЕВО III
РЕСЕН I
СТРУГА II
КРИВА ПАЛАНКА II
КУМАНОВО I
КУМАНОВО V
КУМАНОВО VI
КУМАНОВО VII
ИДАДИЈА I
ИДАДИЈА II
ИДАДИЈА III
ИДАДИЈА IV
ИДАДИЈА VКИСЕЛА ВОДА III
КАЛЕ II
КАЛЕ IV
КАЛЕ V
КАЛЕ VI
ГОСТИВАР I
ГОСТИВАР III
ГОСТИВАР IV
ТЕТОВО I
ТЕТОВО III
ТЕТОВО IV
ГЕВГЕЛИЈА II
КАВАДАРЦИ II
ТИТОВ ВЕЛЕС I
ТИТОВ ВЕЛЕС II
ТИТОВ ВЕЛЕС III
ДЕЛЧЕВО
КОЧАНИ III
СВЕТИ НИКОЛЕ I
ПРОВИШТИП
РАДОВИШ II
СТРУМИЦА I
СТРУМИЦА IV
ШТИП I
ШТИП II

Член 7

Корисникот на приемник може да бара да биде ослободен од плаќање надоместок додека приемникот се наоѓа на поправка во работилница.

По барањето корисникот е должен да поднесе потврда дека приемникот се наоѓа на поправка. По извршената поправка корисникот е должен да поднесе потврда од работилницата за тоа колку време приемникот бил на поправка.

Ослободувањето од плаќање надоместок за користење радио-дифузен приемник ќе се врши до колку приемникот бил на поправка повеќе од 15 дена.

Член 8

Корисникот на приемник кој не сака натаму да го користи приемникот го пријавува на Радио-телевизија Скопје престанувањето на користењето на приемникот и бара од Радио-телевизија Скопје приемникот да го запечати.

Пријавата од претходниот став корисникот ја поднесува до Радио-телевизија Скопје со поднесок преку пошта, директно или преку овластени лица, работни организации или деловни агенти од страна на Радио-телевизија Скопје.

Приемникот може да се запечати на одредено или неодредено време според барањето на корисникот, но само за цели месеци.

Член 9

По барање на корисникот Радио-телевизија Скопје врши запечатување на приемникот во рок од 15 дена од денот на примањето на пријавата. Запечатувањето ќе се врши во станот на корисникот.

ДО

РАДИО—ТЕЛЕВИЗИЈА—СКОПЈЕ

— Одделение за претплата —

Запечатувањето се врши на начин што го утврдува Радио-телевизија Скопје без да се нанесува штета на самиот приемник.

Член 10

По барање на корисникот Радио-телевизија Скопје го отпечатува приемникот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Отпечатувањето на приемникот го врши Радио-телевизија Скопје преку свои овластени лица без наплатување на трошоците.

Член 11

Одредбите од член 8 — 10 од овој правилник сходно се применуваат и за неупотребените приемници.

IV. Завршни одредби

Член 12

Пријавувањето односно одјавувањето на Радио-дифузните приемници се врши според образецот што е составен дел на овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 07-54
19. I. 1967 година
Скопје

Републички секретар за информации,
Боро Миљовски, с.р.

Образец бр. 1
21 x 30

ПРИЈАВА—ОДЈАВА
на радиодифузен приемник

1.	Презиме и име (Назив, фирма)			
2.	Занимање (дејност)			
3.	Адреса:	Место		
		ул. и бр.		
4.	Вид на приемникот			
5.	Марка (тип) на приемникот			
6.	Дата на	Пријавување		
		Уништување		
		Трајна неупотребливост		
		Отуѓување		
		Друго располагање		
7.	Претплатнички (евидентни) број на приемникот под кој се води во Радио-телевизија Скопје			

_____ 196__ год.
во гр. (с.) _____

(Полн потпис на подносителот на пријавата-одјавата)

25.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65), а во врска со чл. 169 ст. 1 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 21/66), Собранието на општината Битола на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 13 февруари 1967 година, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

1. Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општината Битола.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Битола ќе се одржат на 2 април 1967 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Битола ќе се одржат на 31 март 1967 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејствија се смета денот 16 февруари 1967 година.

5. Решението а се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-1243/1

13 февруари 1967 година

Битола

Потпретседател,
Андон Макродули, с. р.

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ШУМСКО ОПИТНАТА СТАНИЦА ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место директор на Станицата

На конкурсот можат да учествуваат кандидати кои ги исполнуваат следните услови: да имаат завршен II степен на шумарски факултет, со работно искуство најмалку 5 години.

Предност имаат кандидатите, кои работеле во шумарски установи од наставен или научен карактер.

Плата по правилникот за распределба на личниот доход.

Пријавите со биографија и податоците за работното искуство, се таксираат по 0,50 н. дин., а прилозите со 0,30 н. дин., се поднесуваат до Шумско-опитната станица при Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметајќи од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

(165)

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СЕИЗМОЛОШКАТА СТАНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за избор на еден научен соработник по сеизмологија
Услови:

Кандидатот, покрај условите од одредбите на Законот за работни односи, треба да ги исполнува и следните услови:

1. Да има завршено природно-математички факултет — група геофизика, физика, геологија или математика, или технички факултет.

Покрај документите предвидени по Законот за работни односи, кандидатот треба да ги поднесе и следните документи:

1. Пријава,
2. Биографија,
3. Диплома за завршена високошколска спрема,
4. Список од научните и стручни трудови, како и по еден примерок од нив.

Предимство ќе имаат кандидатите кои имаат практична работа во сеизмолошка станица.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

✓14. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	65
✓15. Закон за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните — — — — —	69
✓16. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	69
✓17. Закон за дополнителните средства на општините во периодот од 1967 до 1970 година — — — — —	70
✓18. Закон за изменување и дополнување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата — — — — —	71
✓19. Закон за ловство — — — — —	72
✓20. Одлука за определување состав на конкурсни комисији на стопанските организации во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	76
✓21. Одлука за разрешување и именување член на Одборот за награди АВНОЈ — — — — —	77
✓22. Одлука за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта — — — — —	77
✓23. Решение за распишување на избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	77
✓24. Правилник за начинот на пријавувањето и одјавувањето на приемниците, за начинот на водењето евиденција за приемниците и нивните корисници, како и за начинот на собирање и плаќање надоместок за користење на приемниците — — — — —	78
✓25. Решение за распишување на избори за одборници на Собранието на општината Битола — — — — —	8.